



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИЈА

37653
Sluzbeni veshnik narod. repub.
Makedon.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

БРОЈ 23

ГОД. XI

административна деление 22-619, Тел. централа 28-010.

234.

Врз основа на чл. 49 ст. 3 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

I. Општи одредби

Член 1

Работниците на работа во угостителски претпријатија и дуќани мораат да ја имаат стручната спрема пропишана со овој правилник.

Член 2

Со стручна спрема работниците на работа во угостителски претпријатија и дуќани се здобиваат со пропишаната школска спрема со завршени курсеви и со практична работа за определено време во угостителски претпријатија и дуќани и со положен стручен испит.

II. Услови за здобивање со стручна спрема на работници во угостителски претпријатија и дуќани

Член 3

Работите во угостителски претпријатија и дуќани можат да ги вршат неквалифицирани, полуквалифицирани, квалифицирани и висококвалифицирани угостителски работници.

Член 4

За полуквалифициран работник потребни се најмалу четири одделенија основно училиште, практична работа од најмалу две години во својство на неквалифициран работник на работи во угостителски претпријатија или дуќани и положен стручен испит.

Стручната спрема на полуквалифициран работник во угостителството потребна е за вршење на работите на: помошен готвач, помошен угостителски слаткар, салатер, кафе-готвач, помошен келнер, точител на пијалоци, собар, собарица или помошен портир.

Член 5

За квалифициран работник потребно е завршено стручно угостителско училиште со положен завршен испит, или практична работа од најмалу три години во својство на полуквалифициран работник на работите од занимањата за кои сака да полага испит и положен стручен испит за квалифициран работник, или најмалу четири одделенија основно училиште, практична работа од најмалу шест години во својство на неквалифициран работник во угостителски претпријатија или дуќани од кои што најмалу три години на работите од занимањето за кое сака да полага испит и положен стручен испит за квалифициран работник.

Стручната спрема на квалифициран работник потребна е за вршење на работите на: угостителски слаткар, келнер, хотелски портир и надзорник на соби.

Член 6

За висококвалифициран работник потребно е завршено мајсторско угостителско училиште со положен завршен испит или практична работа од најмалу седум години во својство на квалифициран работник на работите од занимањето за кое сака да полага испит и положен стручен испит за висококвалифициран работник.

Стручната спрема на висококвалифициран работник потребна е за вршење на работите на: готвач, угостителски слаткар и келнер.

Член 7

Работниците што вршат работи во угостителски претпријатија и дуќани, што не се наведени во овој правилник (шофери, месари, столари, бербери итн.) со стручна спрема се здобиваат според прописите што определуваат услови за здобивање со стручна спрема за вршење на односната дејност.

III. Признавање на практичната работа во угостителските претпријатија и дуќани

Член 8

Како практична работа во смисла на овој правилник се подразбира работа на работите наведени во чл. 4—6 од овој правилник во угостителски претпријатија и дуќани, во приватни угостителски дуќани, во угостителски единици на општествени или стопански организации, како и времето поминато на вршење угостителски услуги во училишни, социјални, здравствени или слични установи.

Во времето на угостителска пракса се признава и: а) времето поминато во својство на директор, помошник на директор или раководител на угостителска стопанска организација;

б) времето поминато на работи на организација и контрола на прометот со стоки во орган на државната управа, потоа времето поминато на работа во угостителски комори и синдикални организации на Сојузот на синдикатите на работниците и службениците на угостителското и туристичкото стопанство;

в) времето поминато во Народноослободителната борба, во концентрациони логори, на присилна работа или во затвор поради фашистичкиот терор.

IV. Одредби за стручните испити

Член 9

Програмата според која ќе се полагаат стручните испити, како и поблиски услови за полагање на стручните испити (органот пред кој ќе се полага испитот, составот на испитните комисии итн.), ќе ги пропише сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство по предлог од Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ.

V. Преодни и завршни одредби**Член 10**

Работниците на работа во угостителски претпријатија и дуќани должни се до 30 јуни 1956 година да ги положат стручните испити предвидени со овој правилник.

Републичкиот државен секретар за работи на стопанството ќе пропише на кои испити предвидени во овој правилник им одговараат испитите положени според поранешните прописи.

Член 11

Угостителските претпријатија и дуќани не можат по 30 јуни 1956 година за работите предвидени во чл. 4—6 од овој правилник да земат на работа работници што ја немаат стручната спрема пропишана со овој правилник.

Работник што не ќе го положи пропишаниот стручен испит до 30 јуни 1956 година, се распоредува на работата што му одговара на неговите стручни квалификации (на пример, од работите за кои се бара стручна спрема на квалифициран работник — на работи за кои се бара стручната спрема што ја има работникот). Ако претпријатието нема можности за ваков распоред или ако работникот истиот не го прифати, на работникот му се дава отказ според прописите што важат.

Член 12

Одредбите од овој правилник се однесуваат и за работниците на работа во вршење на угостителски услуги во училишни, социјални, здравствени или слични установи (чл. 88 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани).

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2803

24 мај 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

235.

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

**ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА
ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН
ОДНОС**

1. За лицата што се наоѓаат времено вон работен однос а кои според прописите што важат имаат определени права од осигурувањето се установува паушален месечен придонес од 1.200.— динари.

Ако придонесот треба да се уплати за покусо време од еден месец, се зема за секој календарски ден $\frac{1}{30}$ (една триесетинка) од месечниот придонес од ст. 1 на оваа точка.

2. Придонесот од точ. 1 го плаќаат органите на службата за посредување во трудот кај кои се пријавени лицата што се наоѓаат времено вон работен однос на оној околински (градски) завод за социјално осигурување на чиешто подрачје органот за посредување во трудот има свое седиште.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“ а ќе се применува на лицата кои на денот на влегувањето

во сила на оваа одлука биле пријавени при бирото за посредување на трудот почнувајќи од денот на пријавата, а најрано од 1 јануари 1955 година.

Бр. 4989

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика
и народно здравје на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивоца, с. р.

236.

Врз основа на чл. 46 од Уедбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ
И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ ДОДЕКА
СЕ НАОЃААТ НА НЕПЛАТЕНО ОТСУСТВО**

1. Придонесот за социјално осигурување што ќе треба да се плаќа за работниците и службениците за време додека се наоѓаат на неплатено отсуство се установува во паушален месечен износ од 2.400.— динари.

Ако придонесот треба да се уплати за време покусо од еден месец, се зема за секој календарски ден $\frac{1}{30}$ (една триесетинка) од месечниот придонес од ст. 1 на оваа точка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јуни 1955 година.

Бр. 4993

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика и
народно здравје на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивоца, с. р.

237.

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА
НА ДОБРОВОЛНА ПРАКСА (ВОЛОНТЕРИ)**

1. Придонесот за здравственото осигурување што се должни обврзниците на придонесот да го плаќаат за лицата што се наоѓаат на доброволна пракса (волонтери), а кои за тоа време не примаат награда, се установува во паушален месечен износ од 1.000 динари за секое лице на доброволна прак-

са. Ако на таквите лица за време на вршењето на доброволната пракса им се врши исплата на награда врз која пресметаниот придонес изнесува помалу од 1.000 динари, обврзникот на придонесот е должен да ја уплати разликата до месечниот износ од 1.000 динари.

За лицата на доброволна пракса на кои им се врши исплата на награда врз која пресметаниот придонес изнесува повеќе од 1.000 динари месечно, обврзникот на придонесот плаќа придонес пресметан врз вкупниот износ на исплатената награда.

Ако придонесот треба да се уплати за покусо време од еден месец, се зема за секој календарски ден $\frac{1}{30}$ (една триесетинка) од придонесот од ст. 1 на оваа точка.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1955 година.

Бр. 4992

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика и
народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивода, с. р.

238.

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПОМАЛИ ЗАНАЕТИСКИ И НА ПОМАЛИ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКАНИ

1. За пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците во помали занаетчиски дукани со средства во општествена сопственост (чл. 29 од Уредбата за занаетчиските дукани и занаетчиските претпријатија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) и за работниците во помали угостителски дукани (чл. 32 од Уредбата за угостителските претпријатија и дукани — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се установа паушална основа од 9.700 динари месечно.

Обврзниците на придонесот — помалите занаетчиски дукани и помалите угостителски дукани се должни придонесот за социјално осигурување да го пресметуваат врз износот на месечната паушална основа од 9.700 динари за работниците на кои работата во занаетчиот односно во угостителскиот дукан им е редовно занимање и единствен извор на приходи.

2. Со решение од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување донесено во согласност со народниот одбор на околицата (градот) може за поодделни занаетчиски односно угостителски дукани од точ. 1 на ова решение да се определи паушална основа за пресметување на придонесот во месечен износ од 11.000 динари или од 12.000 динари, ако се во прашање дукани што остваруваат поголем промет односно поголеми плати на работниците на работа во тие дукани. Во тој случај придонесот се пресметува на така определените основи.

3. Согласно со одредбата од чл. 34 ст. 4 на Уредбата за занаетчиските дукани и занаетчиските претпријатија и чл. 37 ст. 4 на Уредбата за угости-

телските претпријатија и дукани како и ст. 2 точ. 1 од оваа одлука се смета дека работата во занаетчиските и угостителските дукани е редовно занимање и единствен извор на приходи кај оние работници што се на работа во тие дукани со полно редовно работно време. Овие работници се осигурени на сите права од социјалното осигурување.

4. Работниците што не се на работа со полно работно време, но се редовно на работа најмалу со половина од полното редовно работно време како и работниците што се редовно на работа помалу од половина на полното редовно работно време, имаат права од здравственото осигурување во обемот и под условите предвидени според одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците спрема траењето на нивното работно време. Обврзниците на придонесот — занаетчиските и угостителските дукани то плаќаат придонесот за овие работници врз износот на исплатените плати и другите лични издатоци, согласно со одредбите од чл. 44—46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

5. Основите определени според точ. 1 односно според точ. 2 од одлукава служат како основи за пресметка на придонесот и во случај кога придонесот се плаќа според одделните норми на придонесот определени врз основа на одредбите од чл. 48—52 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1955 година.

Бр. 4991

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика и
народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивода, с. р.

239.

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РИБАРСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Како основа за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство и за работниците што се на работа како рибари во рибарските стопански организации на поморското, речното и езерското рибарство, ќе се земаат, без оглед на износот на реализираните плати, следниве износи:

12.000 динари месечно — за висококвалифицираните рибари

8.800 динари месечно — за квалифицираните рибари

7.000 динари месечно — за полуквалифицираните рибари

6.000 динари месечно — за неквалифицираните рибари

Оредбите од ст. 1 ќе се применуваат и за пресметка и плаќање на придонесот за работниците-рибари на работа кај работодавците што се занимаваат со поморско, речно и езерско рибарство.

2. До донесувањето на нови прописи, основите определени во точ. 1 ќе се земаат и за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување за членовите на другите рибарски задруги, на кои во смисла на одредбите од чл. 108 на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците им се продолжува осигурувањето.

3. Согласно одредбата од чл. 1 ст. 2 на Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) ќе се смета дека на членовите на рибарските задруги работата во задругата им е едно или главно занимање ако во претходното полгодие работеле средно најмалку 208 ност за работа поради болест или повреда за осигурувањето: јануари—јуни и јули—декември.

4. За учениците во рибарството, како основа за пресметување и плаќање на придонесот, ќе се земаат истите основи како и за учениците во стопанството.

5. Задругите што се занимаваат со поморско рибарство како и стопанските организации на поморското, речното и езерското рибарство должни се на надлежниот околиски (градски) завод за социјално осигурување да му го поднесат во заверен препис решението за своето оснивање односно за регистрацијата.

Рибарите-приватни работодавци се должни на надлежниот завод да му ја поднесат во заверен препис дозволата за рибарење издадена од надлежниот државен орган.

6. На членовите на рибарските задруги како и на работниците на работа во стопанските организации на поморското, речното и езерското рибарство како и кај рибарите на приватните работодавци, додатокот на деца се исплатува во полн месечен износ, ако членството во задругата односно работниот однос трае полн месец и ако придонесот е пресметан врз соодветната месечна маушална основа.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од Упатството за минималните основи за пресметување и уплата на придонесот за социјално осигурување кај задругите и приватните работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/52) доколку се однесуваат за обврзниците на придонесот на рибарската задруга.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1955 година.

Бр. 4990

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика и
народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивоца, с. р.

240.

Врз основа на чл. 96 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет, пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ МЕСТО ПЛАТА ЗА ПРВИТЕ СЕДУМ ДЕНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЖЕНИ

1. Стопанските и другите организации како и работодавците ќе исплатуваат од своите средства освен половина на надоместокот наместо плата што

ги товари средствата на стопанските и други организации, и половина од износот на надоместокот наместо плата кој за првите седум дена неспособност за работа поради болест или повреда за осигурениците — жени, ги товари средствата на фондосите на здравственото осигурување.

2. Надлежните околиски (градски) заводи за социјално осигурување се должни по барањата од стопанските и други организации како и од работодавците што ги извршиле исплатите во смисла на точ. 1 од ова упатство, да ги рефундираат извршените исплати на надоместокот наместо плата.

Барањето за рефундација се поднесува со оделниот список на исплатените надоместоци наместо плата.

3. Стопанските и другите организации како и работодавците се должни да го достават одделниот список на исплатите на надоместокот наместо плата за болувањата што не траеле повеќе од три дена, а кои врз основа на чл. 73 ст. 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците ги одобрил директорот на стопанската организација односно старешината на установата без лекарска оценка на работната способност.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 4994

23 мај 1955 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Согласен:

Го застапува Претседателот
на Одборот за социјална политика и
народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
Крсто Попивоца, с. р.

241.

Врз основа на точ. III од Решението за измени и дополнења на Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните во согласност со Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет издава пречистен текст на Решението за Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај, кој гласи:

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШНИОТ СООБРАЌАЈ

I

ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

A. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. Писма

а) Меѓумесен сообраќај:

	до	20 гр	—	—	—	—	—	—	—	Динари
вреку	20	„	50 гр	—	—	—	—	—	—	15
„	50	„	250 гр	—	—	—	—	—	—	25
„	250	„	500 гр	—	—	—	—	—	—	40
„	500	„	750 гр	—	—	—	—	—	—	60
„	750	„	1000 гр	—	—	—	—	—	—	80
„	1000	„	1500 гр	—	—	—	—	—	—	100
„	1500	„	2000 гр	—	—	—	—	—	—	120
„	2000	„	—	—	—	—	—	—	—	150

6) Местен сообраќај:

	до	20 гр	Динари
преку 20 "	50 гр	— — — — —	10
" 50 "	250 гр	— — — — —	15
" 250 "	500 гр	— — — — —	25
" 500 "	750 гр	— — — — —	40
" 750 "	1000 гр	— — — — —	50
" 1000 "	1500 гр	— — — — —	60
" 1500 "	2000 гр	— — — — —	70
" 2000 "	— — — — —	— — — — —	80

Најголема тежина 2 кг.

2. Поштенски картички

а) Меѓумесен сообраќај:

	Динари
Отворени — — — — —	10
Со одговор — — — — —	20

б) Местен сообраќај:

	Динари
Отворени — — — — —	5

Поштарината за затворени поштенски картички во месниот и меѓумесниот сообраќај се наплатува како за писмата со првата норма на тежина.

3. Печатени предмети

а) Меѓумесен сообраќај:

	до	50 гр	Динари
преку 50 "	500 гр	— — — — —	5
" 500 "	2000 гр	— — — — —	10
" 2000 "	5000 гр	— — — — —	15
" 5000 "	— — — — —	— — — — —	20

б) Местен сообраќај:

	до	50 гр	Динари
преку 50 "	500 гр	— — — — —	2
" 500 "	2000 гр	— — — — —	5
" 2000 "	5000 гр	— — — — —	10
" 5000 "	— — — — —	— — — — —	15

Ако како печатени предмети во месниот и меѓумесниот сообраќај се испраќаат публикации што во поголем дел содржат романи во продолжетоци или стрипови, тогаш тарифниот став за нормите на тежината преку 50 гр се наголемува за 100%.

Најголемата тежина 3 кг, а ако е една поврзана книга — најмногу 5 кг.

4. Весници и списанија

а) Весници

За секој примерок	адресиран	неадресиран
до 100 гр	— — 0,40 динари	0,25 динари
преку 100 " 500 "	— — 1.— " 0,50 "	— — — — —

б) Списанија

За секој примерок	адресиран	неадресиран
до 100 гр	— — 0,60 динари	0,40 динари
преку 100 " 500 "	— — 1,50 " 1.— "	— — — — —

За позволените прилози кај весниците и списанијата не се наплатува одделна поштарина.

Најголема тежина 500 гр.

5. Отисци за слепи

Отисците за слепи се испраќаат бесплатно.

Најголема тежина 7 кг.

6. Урнеци на стоки

	до	100 гр	Динари
преку 100 " 500 "	— — — — —	— — — — —	10
" 500 " 1000 "	— — — — —	— — — — —	25

Најголема тежина 500 гр.

7. Книжевни огласи

	до	30 гр	Динари
До 30 гр	— — — — —	— — — — —	2
Најголема тежина 30 гр.	— — — — —	— — — — —	—

8. Пратки „Звучна пошта“

	до	20 гр	Динари
преку 20 " 40 "	— — — — —	— — — — —	12
" 40 " 60 "	— — — — —	— — — — —	15
" 60 " 80 "	— — — — —	— — — — —	20

Најголема тежина 60 гр.

9. Вредносни писма

Поштарината на вредносно писмо се состои од:
а) поштарината според тежината, која се состои од поштарината на препорачено писмо со иста тежина, и

б) поштарината според вредноста:

	до	500 динара	Динари
преку 500 "	1.000 "	— — — — —	20
" 1.000 "	2.000 "	— — — — —	30
" 2.000 "	5.000 "	— — — — —	60
" 5.000 "	10.000 "	— — — — —	80
" 10.000 "	50.000 "	— — — — —	100
" 50.000 "	100.000 "	— — — — —	200
" 100.000 "	500.000 "	— — — — —	400
" 500.000 "	1.000.000 "	— — — — —	600

за секој натамошен 1.000.000 динари или дел од овој износ — — — — — 200

10. Колети

а) Поштарина за поштенски колети според тежината

Норми на тежината	I зона до 50 км	II зона до 100 км	III зона до 200 км	IV зона до 400 км	V зона преку 400 км
до 3 кг	70 динари	80 динари	90 динари	100 динари	110 динари
преку 3 " 5 "	80 "	100 "	120 "	140 "	160 "
" 5 " 10 "	90 "	120 "	150 "	180 "	210 "
" 10 " 15 "	100 "	140 "	180 "	220 "	260 "
" 15 " 20 "	110 "	160 "	210 "	260 "	310 "
" 20 " 25 "	120 "	180 "	240 "	300 "	360 "

Поштарината според тежината за колети на издавачките претпријатија што содржат книги и брошури од сопствено издание се намалува за 50% од пропишаната поштарина според тежината.

б) Поштарина за колети според вредноста

	до	1.000 динари	20 динари	преку 50.000 до 100.000 динари	200 динари
преку 1.000 " 2.000 "	— — — — —	— — — — —	30 "	" 100.000 " 500.000 "	400 "
" 2.000 " 5.000 "	— — — — —	— — — — —	60 "	" 500.000 " 1.000.000 "	600 "
" 5.000 " 10.000 "	— — — — —	— — — — —	80 "	за секој натамошен 1.000.000 динари или дел од овој износ	— — — — —
" 10.000 " 50.000 "	— — — — —	— — — — —	100 "	— — — — —	200 динари

в) Поштарина според тежината за колетите што содржат само свежо овошје или зарзават

Норми на тежината	I зона до 200 км	II зона до 400 км	III зона преку 400 км
до 3 кг	50 динари	50 динари	50 динари
преку 3 „ 5 „	50 „	50 „	60 „
„ 5 „ 10 „	70 „	80 „	90 „
„ 10 „ 15 „	105 „	115 „	125 „
„ 15 „ 20 „	130 „	140 „	140 „

Поштарината според вредноста за колетите што содржат само свежо овошје или зарзават се наплатува како и за другите колетите (ставот под б).

Поштарината за колетите се наплатува од испраќачот при примањето на колетот, односно од примателот при препраќање или враќање на колетот.

11. Поштенски упатници

преку	до	500 динари	Динари
500 „	1.000 „	— — —	20
1.000 „	3.000 „	— — —	30
3.000 „	5.000 „	— — —	50
5.000 „	10.000 „	— — —	70
10.000 „	20.000 „	— — —	100
		— — —	130

За телеграфски упатници се наплатува покрај поштарината за упатничкиот износ уште и со тарифата пропишаниот износ за упатничка телеграма според бројот на зборовите.

12. Уплати и исплати по текуштите и жиро сметките

а) Уплати по текуштите и жиро сметките

преку	до	100 динари	Динари
100 „	500 „	— — —	5
500 „	1.000 „	— — —	10
1.000 „	3.000 „	— — —	15
3.000 „	5.000 „	— — —	25
5.000 „	10.000 „	— — —	30
10.000 „	30.000 „	— — —	35
30.000 „	50.000 „	— — —	55
50.000 „	100.000 „	— — —	70
		— — —	100

за секои натамошни 100.000 динари
или дел од овој износ уште по — — — — — 10

б) Исплати по текуштите и жиро сметките

преку	до	100 динари	Динари
100 „	500 „	— — —	5
500 „	1.000 „	— — —	10
1.000 „	3.000 „	— — —	15
3.000 „	5.000 „	— — —	25
5.000 „	10.000 „	— — —	30
10.000 „	30.000 „	— — —	35
30.000 „	50.000 „	— — —	55
50.000 „	100.000 „	— — —	70
		— — —	100

за секои натамошни 100.000 динари
или дел од овој износ уште по — — — — — 10

Поштарината се наплатува од примателот.

в) Вирмански уплати и исплати

1) Кога се врши пренесување од сметковната книшка или од буџетската книшка на текуштата сметка и жиро сметката — за секоја уплатница по — — — — —	Динари
2) Кога се врши пренесување на банчините упатници на сметковната или буџетската книшка — за секоја уплатница по — — — — —	10
3) Кога се врши уплата на сметковната или буџетската книшка со поднесување на барирани чекови — за уплатницата — — — — —	10

13. Исплати по инвалидските исплатни книшки

При исплатите по инвалидските исплатни книшки се наплатува иста поштарина која е пропишана за исплати по текуштите и жиро сметките (тарифниот став 12 под б).

14. Разни работи за сметка на Народната банка на ФНРЈ

а) Уплата по штедната книшка — — — — —	Динари
б) Непосредна исплата по штедната книшка — — — — —	10
в) Исплата на штедна упатница — — — — —	10
г) Издавање на штедна книшка со примем на првата уплата — — — — —	15
д) Запишување интереси во штедната книшка — — — — —	10
е) Запишување во штедната книшка на налогот за припишување — — — — —	5
ж) Замена на штедната книшка — — — — —	10
з) Пријава на исчезнувањето на штедната книшка — — — — —	10
и) Измена на името на вложувачот, здобивање со писменост и пренесување на штедната книшка од законитиот застапник врз вложувачот — — — — —	5
с) Уплата по сметковната или буџетската книшка — — — — —	10
и) Исплата по сметковната или буџетската книшка — — — — —	10
ј) Налог за запишување односно отпишување во сметковната или буџетската книшка — — — — —	10
к) Испорачка на сметковната или буџетската книшка — — — — —	5
л) Замена на сметковната или буџетската книшка — — — — —	10
м) Исчезнување на сметковната или буџетската книшка — — — — —	10

Поштарината според овој тарифен став не се наплатува од корисниците, туку се пресметува во паушален износ меѓу Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и Народната банка на ФНРЈ — Главната централа.

15. Писмоносни пратки за корисниците на прегратки

За обични писмоносни пратки на државните органи, установите, стопанските, општествените и задржните организации што ѝ се предаваат во месниот сообраќај на поштата при која испраќачот и примателот на предадените пратки се корисници на поштенски преградок, се наплатува за секоја поодделна пратка без оглед на тежината — — — — — 5

Ако овие пратки се испраќаат препорачено, или со некое друго особено ракување, се наплатува уште и поштарината пропишана со оваа тарифа за такви ракувања.

Ова важи и за вондоставното подрачје на определенишната пошта, ако примателите ги земаат своите пратки со свои курири.

16. Препорачано ракување

За препорачано ракување — — — — —	Динари
За препорачано ракување со пратки што содржат книги и брошури, како и весници и списанија кога се испраќаат како печатени работи, без оглед кој е испраќачот, се наплатува — — — — —	35

17. Итно ракување

	Динари
а) За писмоносни пратки и упатници —	35
б) За колет, без оглед на тежината	80

18. Откупно ракување

	Динари
За откупно ракување со сите видови пратки, покрај редовната поштарина според тежината, вредноста и за други особени ракувања, се наплатува уште и — — — — —	10

При приемот на откупни пратки, се наплатува и поштарина за уплатата на наплатениот откупен износ со поштенската упатница (тарифниот став 11) или со упатницата по текуштите и жиро сметките (тарифниот став 12 под а).

19. Повратница**а) При предавање**

	Динари
Повратница — — — — —	30
Повратница на судски писма и писма на народните одбори — — — — —	20

б) По предавањето

	Динари
Повратница — — — — —	70

20. Пострестант ракување

	Динари
а) За писмоносни пратки — — — — —	15
б) За вредносни писма, упатници и ко- лети — — — — —	20

Поштарината се наплатува од испраќачот.

Ако поштарината се наплатува од примателот, се наплатува во двоен износ.

21. Издвоено ракување

За издвоено ракување со поштенски колет се наплатува од испраќачот, при приемот на колетот, уште и 50% од пропишаната поштарина според тежината.

22. Дополнителна поштарина за пренесување по воздушен пат**а) Писмоносни пратки**

Покрај редовната поштарина се наплатува уште:

	Динари
до 20 гр — — — — —	2
преку 20 " 50 " — — — — —	5
" 50 " 250 " — — — — —	10
" 250 " 500 " — — — — —	15
" 500 " 750 " — — — — —	20
" 750 " 1000 " — — — — —	30
" 1000 " 1500 " — — — — —	45
" 1500 " 2000 " — — — — —	60

б) Колети

Покрај редовната поштарина се наплатува уште:

	Динари
1) За секој килограм тежина или дел од килограм, ако се пренесува колетот на една воздушна релација — — — — —	30
2) За секој килограм тежина или дел од килограм, ако се пренесува колетот на две воздушни релации — — — — —	60

23. Дополнително испраќање и враќање на колет

При дополнително испраќање на колет за примателот или при враќање на испраќачот се засметува следнава поштарина:

- а) поштарина според тежината;
- б) поштарина според вредноста;
- в) поштарина за особено ракување која се применува при враќањето односно при дополнителното испраќање на колетот.

24. Потврда за прием на книжената пратка

	Динари
За потврдата за приемот на книжената пратка (препорачана пратка, колет, поштенска упатница и др.), се наплатува поштарина — — — — —	50

25. Располагање со пратката од страна на испраќачот

	Динари
За барањето за враќање на пратката, измена на адресата, измена или симнување на откупнината и за товарење со откупнината, се наплатува — — — — —	35

За извршување на барањето по телеграфски пат, покрај оваа поштарина, се наплатува и со тарифата пропишаниот износ за телеграма според бројот на зборовите.

26. Баралница

	Динари
За баралница се наплатува поштарина — — — — —	35

27. Дупликат на упатницата

	Динари
Кога упатница е загубена, уништена или оштетена со вина на примателот, за правање дупликат од упатницата се наплатува поштарина — — — — —	50

Во случај на загуба и оштетување на упатницата поштарината се наплатува од примателот во франко марки кои се лепат врз пријавата за загубата или врз пријавата за оштетување на упатницата.

28. Продолжување на рокот за исплата на упатницата и барање на увид

	Динари
а) Продолжување на рокот — — — — —	

За продолжување рокот за исплата на упатницата, ако оваа остане неисплатена до определен рок со вина на примателот, се наплатува поштарина — — — — —

б) Одобрение за исплата на упатницата

	Динари
За одобрение на исплата на вратената упатница на испраќачот, ако овој не може да ја поднесе признаницата, потврдата за уплата односно предавниот попис или аматетната книга, се наплатува поштарина — — — — —	50

в) Барање на исплатената упатница на увид

	Динари
Ако испраќачот или примателот ја бара на увид исплатената упатница, се наплатува поштарина — — — — —	50

29. Препакување пакети

	Динари
За препакување пакети, без оглед на тежината — — — — —	50

30. Располагање со пратката од страна на примателот

	Динари
За писмено барање за располагање со пратката од страна на примателот, се наплатува — — — — —	35

31. Дозвола за користење повластена тарифа

	Динари
--	--------

а) Дозвола за користење повластена тарифа за весници и списанија — — — — —

б) Продолжување важноста на издадената дозвола за користење повластена тарифа за весници и списанија за наредната календарска година — — — — —

32. Поштенско полномошно

Динари

а) Полномошно издадено за еден случај	30
б) Полномошно издадено до крај на календарската година	100

33. Порттирање обични писмоносни пратки

За обични писмоносни пратки за кои не е наплатена поштарина, или е наплатена само делум, поштарината што недостанува се наплатува од примателот при испорачката, и тоа во двоен износ.

34. Продавна цена на поштенските вредносници и образци

Продавната цена на поштенските вредносници и образци, што се користат за внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај, ја определува Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

35. Доплатна поштарина во корист на Црвениот крст

За време Неделата на Црвениот крст се наплатува за секоја писмоносна пратка покрај редовната поштарина уште и со закон определената доплата во корист на Југословенскиот црвен крст.

Доплатата не се наплатува:

а) за пратките што ги предаваат државните установи;

б) за пратките што ги предава Југословенскиот црвен крст;

в) за пратките што се примаат за странство;

г) за весници и списанија.

Доплатната поштарина се плаќа со лепење на одделни доплатни марки.

В. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ**51. Обична телеграма**

а) Меѓумесен сообраќај:

За секој збор	Динари
Најмал тарифен износ	8
	80

б) Местен сообраќај:

За обични телеграми во местен сообраќај се наплатува 50% од тарифниот износ што е пропишан за обични телеграми во меѓумесниот сообраќај.

в) Телеграми-честитки и изјави на соучество во меѓумесниот сообраќај

За телеграми-честитки и изјави на соучество во меѓумесниот сообраќај се наплатува 50% од тарифниот износ пропишан за обични телеграми во меѓумесниот сообраќај.

г) Радиотелеграми

Динари

1) За радиотелеграмите упатени од нашата држава за нашите бродови на море, што се испраќаат преку нашите крајбрежни станици, се наплатува за секој збор	20
2) за збор во радиотелеграма-честитка или изјава на соучество, се наплатува	10
Најмал тарифен износ за радиотелеграма-честитка или изјава на соучество	100

52. Итна телеграма

Динари

За секој збор	16
Најмал тарифен износ	160

53. Весникарска телеграма

Динари

За секој збор	4
Најмал тарифен износ	40

54. Телеграма со платен одговор

Износот уплатен за одговор (РП) не може да биде помал од тарифниот износ за обична телеграма од 10 зборови (тарифниот став 51 под а).

55. Телеграма со сравнување

Покрај тарифниот износ за телеграма, се наплатува уште и половина од тарифниот износ на обична телеграма со ист број зборови (тарифниот став 51 под а).

Динари

Најмал тарифен износ	40
----------------------	----

56. Обавест за испорака на телеграми

Динари

а) За телеграфска обавест за испорака на телеграма	60
б) За обавест за испорака на телеграма која се испраќа со пошта, се наплатува поштарината на препорачано писмо со првата норма тежина.	

57. Преписи на телеграми со повеќе адреси

Динари

а) За препис на телеграми со повеќе адреси од кој и да е вид до 50 зборови	40
б) За секои натамошни 50 зборови или дел од 50 зборови уште по	40

58. Доставување телеграма по специјален носител
Надоместок за пренесување од 1 километар или дел од километар:

Динари

а) дење	40
б) ноќе	80

59. Претплата за право на употреба на скусена адреса

Динари

Месечна претплата	400
-------------------	-----

60. Преземање телеграми по телефон

Динари

За преземање телеграми по телефон, за секои 10 зборови или дел од 10 зборови	5
--	---

61. Преземање телеграми по телепринтер

Динари

За преземање телеграми по телепринтер, за секои 10 зборови или дел од 10 зборови	5
--	---

62. Претплата за употреба на КОД (шифра)

Динари

Месечна претплата	400
Оваа претплата не ја плаќаат државните органи и странски дипломатски и конзуларни претставништва.	

63. Издавање преписи и покажување оригинал од телеграма

Динари

За секој случај на издавање препис или покажување оригинал од телеграма	100
---	-----

64. Баралница за телеграма

Се наплатува поштарината пропишана во тарифниот став 26 од оваа тарифа, бидејќи овие баралници се испраќаат со пошта.

65. Инсталации, селидби и преместувања

а) Инсталација или селидба на главен или спореден апарат во потесен местен реон:

Динари

1) за надворешна инсталација	4.000
2) за внатрешна инсталација	1.500

б) Претплатниците во поширок местен реон ги плаќаат покрај тарифниот износ за надворешна инсталација (од точката под а) од овој тарифен став), уште и фактичните трошоци за изградба на вод во поширок местен реон.

в) За преместување на главен или спо- Динари
реден телеграфски апарат се наплатува — 1.000

г) За инсталација на телеграфска централа, што е сопственост на самиот корисник, или истата е основно средство на претпријатието на птт сообраќај, а дадена му е на употреба на корисникот, се наплатуваат фактичните трошоци според фактурата.

д) За селидба или преместување на телеграфска централа, што е основно средство на претпријатието на птт сообраќај, а дадена му е на употреба на корисникот, или е сопственост на самиот корисник, се наплатуваат фактичните трошоци според фактурата.

ѓ) За изградба водови на напречни телепринтерски врски се наплатуваат фактичните трошоци според фактурата.

Динари

Ако за оваа врска се користат телефонски водови што постојат, се наплатува 8.000

Ако корисниците на напречните телепринтерски врски ги отстапат водовите на своите претплатнички телефони за реализирање на оваа врска, се наплатува — 3.000

66. Претплата

Месечна претплата за главен или спореден апарат:

Динари

а) Ако апаратот го дава и одржува претпријатието на птт сообраќај — 2.500

б) Ако апаратот го набави и одржува самиот претплатник — 300

в) Ако апаратот го набави самиот претплатник, а го одржува претпријатието на птт сообраќај — 1.200

г) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи телеграфски апарат на користење, но истиот не се врзува за телеграфска централа за јавен сообраќај — 6.000

д) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи телеграфска централа на користење, но оваа не се вклучува во телеграфска централа за јавен сообраќај — 6.000

ѓ) За месна напречна телепринтерска врска што служи за измена на соопштенија во локалниот сообраќај — 4.000

е) За месна напречна телепринтерска врска со која двајца или повеќе корисници примаат паралелно соопштенија преку меѓуместен вод, се наплатува од секој корисник освен од првиот — 20.000

ж) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи приклучна кутија на претплатник што има свој сопствен апарат — 1.000

Ако во случаите од а) — д) корисникот се наоѓа во поширок местен реон, тогаш покрај горните износи, се наплатуваат од корисникот и патните трошоци на техничкиот орган за одржување.

Во случајот под в) ако е во прашање големо поправање, фактичните трошоци се пресметуваат и наплатуваат според фактурата.

67. Користење врски во месниот сообраќај

Во месниот сообраќај (непосреден сообраќај меѓу два телеграфски претплатнички уреди приклучени за иста телеграфска централа) се наплатува за секоја цела или започната единица на време од 3 минути — 15

68. Користење врски во меѓумесниот сообраќај

Во меѓумесниот сообраќај (сообраќај меѓу два телеграфски претплатнички уреди вклучени за две телеграфски централи) се наплатува за секоја единица за време од 3 минути:

а) Во период на јак сообраќај (7—19 часот):

	Динари
I зона до 100 км — — — — —	90
II „ преку 100 до 200 км — — — — —	135
III „ „ 200 „ 400 „ — — — — —	180
IV „ „ 400 км — — — — —	225

б) Во период на слаб сообраќај (19—7 часот):

	Динари
I зона до 100 км — — — — —	60
II „ преку 100 до 200 км — — — — —	90
III „ „ 200 „ 400 „ — — — — —	120
IV „ „ 400 км — — — — —	150

За првите 3 минути се наплатува тарифниот износ за цела единица. За користење врска преку 3 минути се наплатува соодветен тарифен износ според минутите.

За користење врски во месниот меѓумесниот и меѓународниот сообраќај се наплатува најмал месечен износ од 5.000 динари. Ова не се применува на претплатниците што се врзани за централи од други места и кои плаќаат такса за меѓумесна напречна телепринтерска врска според тарифниот став 69 под а).

69. Меѓумесни напречни телеграфски врски

а) За меѓумесна напречна телеграфска врска со која претплатникот е врзан за телеграфска централа од друго место се наплатува 25% од таксата пропишана за меѓумесна напречна телефонска врска, сметајќи го воздушното растојание на местото по телефонските зони.

б) За меѓумесна напречна телеграфска врска со која непосредно се поврзани два корисника се наплатува 50% од таксата пропишана за меѓумесна напречна телефонска врска, сметајќи го воздушното растојание на местото според телефонските зони.

в) За користење меѓумесна напречна врска како носител на туѓи телеграфски уреди, се наплатува за секој канал на поставен уред по 25% од таксата пропишана за меѓумесна напречна телефонска врска, сметајќи го воздушното растојание според телефонските зони.

За меѓумесните напречни телеграфски врски од точ. б) и в) се наплатува уште и претплата за месната напречна телефонска врска од тарифниот став 88 под е).

70. Одржување туѓи водови

Динари

За одржување туѓи месни и меѓумесни телеграфски водови се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра тель — годишно — 250

71. Одржување претплатнички водови во поширок местен реон

Динари

За одржување претплатнички телеграфски водови во поширок местен реон, без оглед чија е сопственост, се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра тель — годишно — 125

Тарифните износи за одржување не се наплатуваат од корисниците од тарифниот став 69.

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

81. Месни разговори

Динари

- а) За местен разговор извршен од претплатнички телефон во местата со автоматски центри што имаат бројачи на разговори се наплатува — — — — — 10
- б) За една единица на местен разговор извршен од јавна говорница, се наплатува — — — — — 10

82. Меѓумесни разговори

- а) Период на јак сообраќај (7—19 часот): за обични меѓумесни разговори извршени во период на јак сообраќај тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

Динари

Поблиска зона до 10 км	— — — — —	40
I зона преку 10 до 25 км	— — — — —	80
II " " 25 " 50 "	— — — — —	120
III " " 50 " 100 "	— — — — —	160
IV " " 100 " 200 "	— — — — —	220
V " " 200 " 400 "	— — — — —	280
VI " " 400 " 600 "	— — — — —	320
VII " " 600 км	— — — — —	380

- б) Период на слаб сообраќај (19—7 час): за обични меѓумесни разговори извршени во период на слаб сообраќај тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

Динари

Поблиска зона до 10 км	— — — — —	20
I зона преку 10 до 25 км	— — — — —	40
II " " 25 " 50 "	— — — — —	60
III " " 50 " 100 "	— — — — —	80
IV " " 100 " 200 "	— — — — —	110
V " " 200 " 400 "	— — — — —	140
VI " " 400 " 600 "	— — — — —	160
VII " " 600 км	— — — — —	190

- в) Како меѓуместен разговор се смета оној разговор што е извршен посредством центри на две разни места без оглед на нивната оддалеченост.

- г) Во автоматски мрежни групи, каде што не постојат временскозонски бројачи, од вкупниот број на извршените разговори претплатникот плаќа:

20% како меѓумесни разговори во траење од една единица на I зона јак сообраќај, а 80% како месни разговори.

- д) За меѓумесни новинарски разговори извршени во времето од 15—7 часот се наплатува тарифниот износ пропишан за разговорите извршени во период на слаб сообраќај.

- е) Ако телефонскиот претплатник како повикувач не се одзове на поканата за извршување на разговор, а разговорот пред тоа не го откажал, плаќа една третина од говорната единица на обичен разговор според периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.

- е) Ако било повикувачот било повиканиот одбие да разговара откога е веќе воспоставена меѓумесната врска, повикувачот плаќа една третина од таксата за говорна единица на обичен разговор според периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.

- ж) За разговорите плативи во одредиштето се наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумесните разговори од ист вид и траење, извршено во истиот период на сообраќајот.

Ако повиканиот не се согласи да ја плати таксата за разговор и разговорот поради тоа не се изврши, повикувачот ја плаќа таксата пропишана за обична меѓумесна телефонска покана.

- з) За разговори по договор, без користење телефонска покана, се наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумесни разговори од ист вид и траење, извршени во ист период на сообраќај.

Во случај на неизвршување ваков разговор поради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот се наплатува таксата, пропишана за обична меѓумесна телефонска покана.

- а) За меѓумесни радиофонски преноси се наплатува таксата предвидена за обични меѓумесни разговори според периодот во кој се врши радиофонскиот пренос ако за пренос се користат обични телефонски врски со широчина на обемот на пренесените фреквенции од 300 до 3.400 Хз или помали од тоа.

Ако за радиофонски пренос се користат специјални водови, се наплатува таксата пропишана за обични меѓумесни разговори наголемена за:

- 50% ако е употребен вод со широчина на обемот на пренесените фреквенции од 50 до 6.400 Хз;
- 100% ако е употребен вод со широчина на обемот на пренесените фреквенции од 50 до 10.000 Хз.

За меѓумесни радиофонски преноси, се наплатуваат фактичните трошоци за воспоставување на месните врски доколку се воспоставуваат месни врски.

- и) За меѓумесни преноси од спортски натпревари кои во местото за кое се врши преносот се разгласуваат преку звучник или разгласна станица, а не преку радиостаница, се наплатува таксата предвидена за обични меѓумесни разговори извршени во период на слаб сообраќај, без оглед во кој период се врши преносот.

83. Итни и многу итни разговори

За итни разговори се наплатува двоен а за многу итни петорен тарифен износ на обичен разговор.

84. Телефонска покана и обавест

- а) За обична меѓумесна покана и телефонска обавест се наплатува:

Динари

Поблиска зона до 10 км	— — — — —	20
I зона преку 10 до 25 "	— — — — —	30
II " " 25 " 50 "	— — — — —	40
III " " 50 " 100 "	— — — — —	50
IV " " 100 " 200 "	— — — — —	60
V " " 200 " 400 "	— — — — —	70
VI " " 400 " 600 "	— — — — —	80
VII " " 600 км	— — — — —	90

- б) за итна меѓумесна телефонска покана се наплатува двоен тарифен износ на обична телефонска покана.

- в) за месна телефонска покана се наплатува 20 динари. За известие за испорака на месна телефонска покана се наплатуваат 10 динари.

85. Потврда за извршениот разговор

Потврдата за извршениот телефонски разговор од јавна говорница му се дава бесплатно на говорникот, и тоа само по негово барање.

86. Телефонска претплата во местата со рачни телефонски центри

- а) Месечната телефонска претплата за главен телефон изнесува:

I раздел — во местата што имаат до 10 претплатнички водови:

Динари

I група претплатници: станови и општествени организации	— — — — —	200
II група претплатници: државни органи и установи	— — — — —	400
III група претплатници: стопански организации, задружни организации, приватни занаетчиски дуќани и слободни занимања	— — — — —	600

II раздел — во местата што имаат од 11 до 25 претплатнички водови:

	Динари
I група претплатници: станови и општествени организации — — — — —	250
II група претплатници: државни органи и установи — — — — —	800
III група претплатници: стопански организации, задружни организации, приватни занаетчиски дуќани и слободни занимања — — — — —	1.000

III раздел — во местата што имаат од 26 до 100 претплатнички водови:

	Динари
I група претплатници: станови и општествени организации — — — — —	400
II група претплатници: државни органи и установи — — — — —	1.800
III група претплатници: стопански организации, задружни организации, приватни занаетчиски дуќани и слободни занимања — — — — —	2.200

IV раздел — во местата што имаат преку 100 претплатнички водови:

	Динари
I група претплатници: станови и општествени организации — — — — —	500
II група претплатници: државни органи и установи — — — — —	2.500
III група претплатници: стопански организации, задружни организации, приватни занаетчиски дуќани и слободни занимања — — — — —	3.000

б) За времен телефон, за време додека телефонот не е во сообраќај, се наплатува 25% од пропишаната претплата од точ. а) на овој тарифен став.

в) Активните и пензионисаните службеници и работници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата,

87. Телефонска претплата во места со автоматски телефонски центри

а) Месечната претплата за главен телефон во места со автоматски телефонски центри што имаат бројачи на разговори, изнесува:

	Динари
I група претплатници: станови и општествени организации — — — — —	200
Претплатниците од оваа група плаќаат месечно покрај претплата уште и паушален износ од 300 динари, без оглед на бројот на извршените разговори што им дава право за вршење на 60 месни разговори, а за секој натамошен местен разговор плаќаат 10 динари.	

	Динари
II група претплатници: државни органи и установи — — — — —	400
III група претплатници: стопански организации, задружни организации, приватни занаетчиски дуќани и слободни занимања — — — — —	600

б) Во местата со автоматски телефонски центри, што не се снабдени со бројачи на разговори, се наплатува месечната претплата пропишана за местата со рачни телефонски центри (тарифниот став 86).

в) За главни претплатнички телефони сврзани преку двоен односно сериски приклучок, се наплатува од секој претплатник по 75% од претплата пропишана за главен претплатнички телефон.

г) За главни претплатнички телефони сврзани преку групен приклучок, се наплатува од секој претплатник по 50% од претплата пропишана за главен претплатнички телефон.

д) За времен телефон во местата со автоматски телефонски центри што имаат бројачи на разговори, се наплатува 50% од пропишаната претплата за време додека телефонот не е во сообраќај.

ф) Активните и пензионисаните службеници и работници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата и 25% од таксата за месни разговори.

Во телефонските автоматски мрежни групи овие службеници и работници плаќаат, како претплатници на тие групи, првите 200 импулси според бројачот по 2,50 динари, а за секој натамошен импулс 10 динари.

е) Воените инвалиди од војните со 100% неспособност уживаат повластица од 50% според овој тарифен став и тарифниот став 81 за месни разговори.

88. Претплата за другите внатрешни претплатнички телефонски уреди

а) За споредна станица, кога претплатникот на главниот претплатнички телефон и на споредната станица е едно исто лице, се наплатува 50% од онаа претплата што би се наплатувала да е таа споредна станица главен претплатнички телефон.

Ако претплатниците на главниот претплатнички телефон и на споредната станица се две разни лица, од секој претплатник се наплатува по 75% од претплата пропишана за главен претплатнички телефон.

Одредбите од точ. а) се однесуваат само за оние споредни станици што се сврзани преку поединечни главни телефони а не за оние што се сврзани за куќни телефонски центри.

б) За спореден претплатнички телефон се наплатува 20% од претплата пропишана за главниот телефон.

	Динари
в) За сигнално звонче се наплатува месечно — — — — —	50
г) За телефонски менувач што служи само за исклучување, се наплатува месечно — — — — —	50
д) За една гарнитура собен приклучок се наплатува месечно — — — — —	50
За секој натамошен сиден приклучок (трет, четврт итн.) се наплатува месечно од приклучок — — — — —	50
е) За касиче за собирање пари, кога истото го дало претпријатието на птт сообраќај, се наплатува месечно — — — — —	50
ж) За месна напречна телефонска врска се наплатува месечно — — — — —	3.500

89. Претплата за куќни центри што се основни средства на претпријатијата на птт сообраќај

За куќни телефонски центри што се основни средства на претпријатијата на птт сообраќај, а се монтирани кај корисникот и вклучени во јавната телефонска мрежа, се наплатува по еден број сметајќи го полниот капацитет на централата:

	Динари
а) За индукторски куќни центри — месечно — — — — —	50
б) За куќни центри со централна батерија (ЦБ) — месечно — — — — —	100
в) За автоматски куќни центри — месечно — — — — —	200

г) За секој вод со кој е сврзана куќната централа за јавна телефонска централа, се наплатува претплата пропишана за главниот телефон.

д) Освен претплатите поброени од точ. а) до г) се наплатува за секој спореден апарат вклучен во куќната централа 20% од претплата пропишана за главен претплатнички телефон во тоа место.

За споредна станица вклучена во куќна централа се наплатува 50% од претплата за главен претплатнички телефон ако корисникот на споредната станица и куќната централа е едно исто лице, а полна претплата за главниот претплатнички телефон ако корисник на споредната станица е друго лице.

Ако за вкочување на споредната станица во куќна централа се користи телефонски вод на месна мрежа за јавен сообраќај се наплатува уште и претплатата за месна напречна телефонска врска од точ. е) од тарифниот став 88.

г) За куќни центри што се основни средства на претпријатие на птт сообраќај, а се монтирани кај корисникот така што не се вклучени во јавна телефонска мрежа, се наплатува по еден број сме-тајќи го полниот капацитет на централата:

	Динари
1) за индукторски куќни центри —	100
2) за куќни центри со централна ба- терија (ЦБ) — — — — —	150
3) за автоматски куќни центри — —	300

За телефонски апарати вкочени во ваква куќна централа, се наплатува за секој апарат претплатата пропишана за споредни претплатнички телефони само ако апаратите се основни средства на претпријатијата на птт сообраќај.

90. Претплата за куќни центри што се сопственост на претплатникот

а) За секој вод со кој куќната централа е свързана за јавната телефонска централа, се наплатува претплатата пропишана за главен телефон.

б) Во местата со автоматски центри што имаат бројачи на разговори:

1) За спореден телефон односно споредна станица што се наоѓа во иста зграда или на исто земјиште каде што и куќна централа се наплатува 20% од претплатата пропишана за главниот телефон во тоа место само ако телефоните се основни средства на претпријатијата на птт сообраќај.

2) За споредна станица што се наоѓа во земјиштето на кое е куќната централа, се наплатува 50% од претплатата за главниот телефон ако корисникот на споредната станица и куќната централа е едно исто лице, а полна претплата за главниот телефон ако корисникот на споредната станица е друго лице, без оглед чија сопственост се телефонските апарати.

в) Во местата со рачни телефонски центри или автоматски центри што немаат бројачи на разговори, претплатата се наплатува за споредните телефонски и споредните станици според одредбите од точ. б) под 1 и 2 на овој тарифен став, без оглед чија се сопственост односно кој е органот на управувањето на телефонските апарати.

г) Ако за вкочување на споредна станица во куќна централа се користи телефонски вод на месната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште и претплата за месна телефонска напречна врска од точ. е) на тарифниот став 88.

91. Постојана телефонска врска

а) Претплата

За постојана телефонска врска се наплатува месечна претплата

	Динари
1) ако се воспоставува врската еднаш дневно — — — — —	300
2) ако се воспоставува врската два пати дневно — — — — —	600

б) Одделни случаи:

1) за телефонски разговори извршени по постојана врска меѓу претплатници на две центри во разни места што имаат исто работно време, се наплатува од двата претплатници на име паушален износ по една единица на обичен меѓуместен разговор извршен во јак сообраќај. Овој паушален износ се наплатува онолку пати, колку што пати се воспоставува постојана врска во текот на еден ден. За оваа постојана врска од двата претплатници се

наплатува и претплатата пропишана со тарифата според одделот прв на овој тарифен став.

2) ако постојана врска му се отстапува на некој претплатник на рачна телефонска централа, така да е тој со постојана врска вкочен во автоматската мрежна група со можност да избира претплатници од други места во таа автоматска мрежна група, се наплатува, покрај претплатата за постојана врска, уште и на име паушален износ по три единици на обичен меѓуместен разговор извршен во јак сообраќај на онаа зона во која спаѓа средната оддалеченост на централите од таа мрежна група сметана од централата на местото во кое се наоѓа претплатникот. Овој паушален износ се наплатува онолку пати, колку пати во текот на денот се воспоставува постојана врска.

92. Обавест за отсушноста на претплатникот

Динари

За обавест за отсушноста на претплатникот се наплатува за секои 15 дена обавестување, или дел од ова време — — — — — 150

93. Повикување или будење претплатници во определено време

За повикување или будење претплатници во определено време се наплатува месечна претплата:

а) ако повикувањето или будењето се врши еднаш дневно 350 динари;

б) ако повикување или будење се врши повеќе пати дневно, се наплатува онолку пати по 350 динари колку пати се врши повикувањето;

в) за поединечно повикување или будење, кога оваа услуга не се врши во рамките на месечната претплата, се наплатува 10 динари.

94. Разговори во определено време

а) За телефонски разговори во определено време извршени во јак сообраќај, се наплатува двоен тарифен износ пропишан за обични разговори извршени во јак сообраќај.

б) За телефонски разговори во определено време, извршени во слаб сообраќај, се наплатува тарифниот износ пропишан за обични разговори во период на слаб сообраќај.

95. Измена бројот на телефон

Динари

За измена на бројот на телефон по ба-
рање од претплатникот, се наплатува — — — — — 200

96. Внесување во телефонски именик

Еднократно и двократно внесување на претплатникот во телефонски именик е бесплатно.

Динари

За трето и секое натамошно внесување на претплатникот во телефонски именик се наплатува — — — — — 100

97. Меѓумесни напречни телефонски врски

а) За меѓумесна напречна телефонска врска што се дава само за извесно време во текот на денот (само за неколку часа), се наплатува за секој час или започнат час такса за десет говорни единици на јак односно слаб сообраќај, според периодот во кој се користи врската, со тоа што се наплатува најмногу износот пропишан во точ. б) од овој тарифен став.

б) За меѓумесна напречна телефонска врска што се дава за цел ден, се наплатува средната вредност на тарифниот износ за шеесет говорни единици на јак и слаб сообраќај.

в) За користење на меѓумесна напречна врска како носител на туѓи високофреквентни телефон-

ски уреди, се наплатува за секој канал на поставениот уред тарифниот износ од точ. б) на овој тарифен став, пропишан за меѓумесни напречни врски на мален за 20%.

г) Покрај таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став, се наплатува уште и претплатата за месна напречна врска од тарифниот став 88 точ. е) ако за спој на меѓумесната напречна врска со апаратите на корисникот се употребени водови на месната мрежа за јавен сообраќај.

Таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став се определуваат според оддалеченоста на местата по воздушна линија (зони).

Каналните, фантомните и суперфантомните врски се сметаат како потполни телефонски врски.

98. Одржување туѓи телефонски водови

Динари

а) За редовно одржување туѓи меѓумесни телефонски водови се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра теж тодишно ————— 250

б) За редовно одржување претплатнички телефонски водови, во поширок местен реон, без оглед чија се сопственост односно кој е органот на управувањето се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра теж, годишно ————— 125

в) Одржувањето на претплатнички телефонски водови во потесен местен реон не се наплатува.

г) Претплатниците сврзани преку двојни серии или групни телефонски приклучоци во поширок местен реон, плаќаат сразмерен дел на тарифниот износ пропишан за одржување на заедничкиот вод.

д) Одржувањето меѓумесни напречни телефонски врски од тарифниот став 97 и месни напречни врски во потесен местен реон не се наплатува. За одржување месни напречни врски во поширок местен реон, се наплатува таксата пропишана за одржување претплатнички водови во поширок местен реон според точ. б) од овој тарифен став.

е) За редовно одржување вод на повремени телефон во поширок местен реон, се наплатува таксата пропишана за одржување претплатнички вод во поширок местен реон според точ. б) на овој тарифен став, без оглед дали телефонот е во сообраќај или не.

ж) За одржување туѓи кабели во месна мрежа се наплатуваат фактичните трошоци за одржување наголемени за соодветниот дел на амортизацијата и интересот на основните средства на кабелската канализација, ако се користи канализација на претпријатието на птт сообраќај.

з) Трошоците за инвестиционото одржување туѓи меѓумесни водови и претплатнички водови во поширок местен реон паѓаат на товар на претплатниците и се пресметуваат и наплатуваат според фактурата.

99. Одржување телефонски уреди

За одржување туѓи телефонски уреди се наплатуваат трошоците утврдени со договорот меѓу претпријатието на птт сообраќај и сопственикот односно органот на управувањето на телефонските уреди.

100. Нов главен претплатнички телефон

а) За воспоставување нов главен претплатнички телефон во потесен местен реон, се наплатува пристапна такса која изнесува:

Динари

1) во места до 200 вклучени главни претплатнички телефони ————— 300

2) во места од 201—1.000 вклучени главни претплатнички телефони ————— 500

3) во места преку 1.000 вклучени главни претплатнички телефони ————— 1.200

б) Ако главниот претплатнички телефон е сврзан преку двоен приклучок, се наплатува 75%, а ако е сврзан преку сериски или групен приклучок, се наплатува 50% од износот пропишан во точ. а) од овој тарифен став.

в) Трошоците на внатрешниот куќен телефонски развод ги сноси претплатникот.

г) За воспоставување главен претплатнички телефон во поширок местен реон се наплатуваат, покрај износите од точ. а) од овој тарифен став, уште и фактичните трошоци за изградба на вод во поширок местен реон, пресметани според фактурата.

д) Активните и пензионисаните службеници и работници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од износот од точ. а) или б) на овој тарифен став.

101. Споредни претплатнички инсталации

Динари

а) За инсталација на споредна телефонска станица со менувач, или за инсталација на спореден претплатнички телефон со менувач, се наплатува ————— 1.000

б) За инсталација на споредна телефонска станица или спореден претплатнички телефон — сврзан за куќна централа се наплатува ————— 500

в) Ако се изградува надворешен вод или се повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра помеѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа, се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани според фактурата.

Динари

г) За инсталација друга телефонска слушалка, се наплатува ————— 500

д) За инсталација сигнално свонче со менувач или без менувач, се наплатува ————— 500

е) За инсталација телефонски менувач, што служи само за исклучување на телефонот се наплатува ————— 500

ж) За инсталација една гарнитура собен приклучок (два сидни приклучоци и утикач на гајтанот од телефонот), се наплатува ————— 500

з) За инсталација на секој натамошен сиден приклучок (трет, четврт итн.), се наплатува по приклучок ————— 250

и) За внатрешна инсталација на сериска гарнитура се наплатуваат фактичните трошоци пресметани според фактурата.

л) За инсталација на куќна централа се наплатуваат фактичните трошоци пресметани според фактурата.

Динари

м) За монтирање или демонтирање на касиче за собирање пари, се наплатува ————— 500

н) За изградба на вод на напречната телефонска врска, се наплатуваат фактичните трошоци пресметани според фактурата.

ако за напречната телефонска врска се користат телефонските водови што постојат, се наплатува за двата дела на напречната врска (од еден телефон до разделникот на централата и од разделникот до друг телефон) ————— 8.000

ако корисниците на напречна врска ги отстапат водовите на своите претплатнички телефони за остварување на двата дела од својата напречна врска, се наплатува ————— 3.000

102. Селидба на телефони

а) За селидба главен претплатнички телефон во потесен местен реон, се наплатува:

Динари

1) во места до 200 вклучени главни претплатнички телефони ————— 300

2) во места од 201—1.000 вклучени главни претплатнички телефони ————— 500

3) во места преку 1.000 вкочени главни претплатнички телефони — — — — — 1.200

При селидба на два претплатници што ги заменуваат меѓусебе становите односно работните простории, така што да е потребно да се изврши само измена на бројот на телефоните, се наплатува само таксата пропишана за измена на бројот на телефонот од тарифниот став 95.

б) Кај селидба во поширок местен реон се наплатуваат уште и фактичните трошоци за изградба на вод во поширок местен реон пресметани според фактурата.

103. Селидба на други телефонски уреди

Динари

а) За селидба на споредна телефонска станица со менувач, или за селидба на спореден претплатнички телефон со менувач се наплатува — — — — — 1.000

б) За селидба на споредна телефонска станица или на спореден претплатнички телефон — сврзани за куќна централа или сериска гарнитура, се наплатува — — — — — 500

Селидба на спореден претплатнички телефон може да се врши само едновременно со селидбата на главниот претплатнички телефон односно сериската гарнитура или куќната централа.

в) Ако при селидбата се изградува надворешен вод или повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра меѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа, се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани според фактурата.

г) За селидба на самиот уред на сериската гарнитура или куќната централа се наплатуваат фактичните трошоци за монтажа и монтажа пресметани според фактурата, како и тарифниот износ пропишан за селидба на главни и споредни претплатнички телефони.

Динари

д) За селидба на сигнално свонче се наплатува — — — — — 250

ѓ) За селидба на телефонски менувач што служи само за исклучување на телефон се наплатува — — — — — 250

е) За селидба на една гарнитура собен приклучок се наплатува — — — — — 250

За селидба на секој натамошен сиден приклучок (трет, четврт итн), се наплатува по приклучок — — — — — 125

ж) За селидба на напречна врска се наплатуваат износите пропишани во тарифниот став 101 точ. и).

104. Преместување телефони

Динари

а) За преместување главен или спореден претплатнички телефон, споредна станица, двоен, сериски или групен приклучок, се наплатува — — — — — 300

Ако преместувањето се врши од едно место на друго во иста просторија, се наплатува — — — — — 250

б) Ако при преместувањето се изградува надворешен вод или повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра меѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа, се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани според фактурата.

Динари

в) За симнување и повторно местене на телефонски апарат по барање од претплатникот се наплатува — — — — — 250

Динари

г) За изменување вид на апарат по барање од претплатникот, како и за изменување на апарат оштетен со вина од претплатникот, се наплатува — — — — — 500

д) Штетите на претплатничките телефонски уреди се пресметуваат спрема фактичните трошоци пресметани според фактурата.

ѓ) Измената на апарат по службена потреба не се наплатува.

105. Преместување други телефонски уреди

Динари

а) За преместување сериска гарнитура, или куќна централа се наплатуваат фактичните трошоци за демонтажа и монтажа, како и тарифниот износ пропишан за преместување главни и споредни претплатнички телефони и споредни станици, доколку се преместуваат и овие.

б) За преместување сигнално свонче, се наплатува — — — — — 250

в) За преместување телефонски менувач, што служи само за исклучување телефон, се наплатува — — — — — 250

г) За преместување една гарнитура собен приклучок, се наплатува — — — — — 250

За преместување секој натамошен сиден приклучок (трет, четврт итн.), се наплатува по приклучок — — — — — 125

д) Активните и пензионисаните службеници и работници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од таксата за селидба и преместување телефони и други телефонски уреди.

106. Претплатнички телефони вкочени во централите на други места

а) За претплатнички телефон што не е вкочен во централата на местото во кое се наоѓа односно во најблиската централа, туку во централа на друго место, се наплатува покрај претплатата уште и:

1) ако водот со кој е сврзан претплатничкиот телефон за централата е основно средство на претпријатие на птт сообраќај — средната вредност на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај;

2) ако овој вод е сопственост на претплатник — 50% од износот од точ. а) под 1 на овој тарифен став.

б) Ако во централата на друго место е вкочена куќна централа или сериска гарнитура со повеќе од два телефонски апарати, се наплатува месечно покрај претплатата уште и:

1) ако телефонскиот вод е основно средство на претпријатие на птт сообраќај — средната вредност на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај;

2) ако телефонскиот вод е сопственост на претплатник — 50% од износот од точ. б) под 1 на овој тарифен став.

Тарифните износи под а) и б) на овој тарифен став се определуваат според воздушната оддалеченост меѓу местото во кое се наоѓа телефонот и местото во кое се наоѓа централата во која е вкочен.

За редовно одржување на водот од точ. а) и б) на овој тарифен став се наплатува износот од тарифниот став 98 точ. б), пропишан за редовно одржување претплатнички вод во поширок местен реон, без оглед чија сопственост е водот.

в) Ако во куќната централа или сериската гарнитура — споменати во точ. б) на овој тарифен став — се сврзани како споредни станици телефони што се наоѓаат вон земјиштето на корисникот на куќната централа или сериската гарнитура, како и

телефони на други правни или физички лица, се наплатува за секој ваков телефон, без оглед чија сопственост е телефонскиот апарат, претплатата пропишана за главниот телефон на местото во кое кукната централа односно гарнитура е вкопчена, и уште:

1) за телефон во стан — 2% од таксата што се наплатува од корисникот на кукната централа односно сервиската гарнитура врз основа на точ. б) на овој тарифен став;

2) за други телефони — 10% од таксата што се наплатува од корисникот на кукната централа односно на сервиската гарнитура врз основа на точ. б) од овој тарифен став.

107. Повторно пуштање во сообраќај на исклучен телефон

Динари

При повторно пуштање во сообраќај на телефон исклучен поради неплаќања во пропишаниот срок на долгувањата според пресметаните (фактурираните) кредитирани телефонски тарифни износи, се наплатува 200

Г. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ ПОСТРОЈКИ

131. Оштетување телеграфско-телефонски постројки

Во случаи на оштетување телеграфско-телефонски постројки (водови, кабели, уреди и сл.), се наплатува од виновникот надоместок кој се состои од:

а) фактичните трошоци потребни за доведување телеграфско-телефонската постројка во состојба во која била пред да е сторена штетата;

б) надоместокот на претпријатието на птт сообраќај за загубениот приход за време додека траело запирањето на сообраќајот предизвикано со оштетувањето, кој се пресметува врз основа на средниот сообраќај на оштетената постројка во текот на претходниот месец.

Д. КРЕДИТИРАНИ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

132. Пресметување на кредитирани поштенски, телеграфски и телефонски услуги

За покривање на трошоците за пресметување на кредитираните поштенски, телеграфски и телефонски услуги се наплатува износот од 0,5% од месечниот износ на пресметаните кредитирани тарифни износи.

133. Ненавремено плаќање на сметките

За ненавремено плаќање на сметките за пресметаните кредитирани поштенски, телеграфски и телефонски услуги се наплатува затезен интерес од 5% на вкупното побарување според фактурата, а најмалу 100 динари.

Овој тарифен износ се наплатува од оние корисници кои до 25-иот во месецот во кој е испоставена фактурата, не ги уплатат долгувањата според пресметаните кредитирани поштенски, телеграфски и телефонски тарифни износи.

Од приватните телеграфски и телефонски претплатници овој тарифен износ се наплатува ако не ги уплатат долгувањата според пресметуваните кредитирани телеграфски или телефонски тарифни износи до 5-иот во наредниот месец од месецот во кој е испоставена фактурата.

Од плаќањето на овој интерес се ослободени корисниците што навремено ја рекламирале исправноста на фактурите, та се утврди дека грешката станала со вина на поштата, телеграфот или телефонот.

II

Со влегувањето во сила на ова Решение за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа преста-

нуваат да важат решенијата за измените и дополнувањата на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51, 8/52, 63/52, 23/53, 12/55), доколку се однесуваат за Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа во внатрешниот сообраќај.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

ГДПТТ бр. 5287
20 мај 1955 година
Белград

Генерален директор
на Генералната дирекција на
поштите, телеграфите и телефоните,
Никола Милановиќ, с. р

242.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ПРИРЕДУВАЊЕТО НА ДУБРОВАЧКИТЕ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1955 ГОДИНА

На 6 јуни 1955 година ќе се пуштат во оптек две пригодни поштенски марки по повод приредувањето на Дубровачките летни игри, и тоа:

1) марка од 15 динари, боја темнокарминска, со слика што прикажува акт од театарската пиеса „Робинка“;

2) марка од 30 динари, сина боја, со слика што прикажува акт од театарската пиеса „Сон на летната ноќ“.

На двете марки, во горниот дел од сликата, напечатено е „ФНР Југославија“, и тоа со кирилица на првата а со латиница на втората марка. Под сликата е напечатено „Дубровачки фестивал 1955“ со латиница на двете марки. Ознаката на вредноста на двете марки е напечатена во горниот десен агол.

Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат до рокот што ќе се определи со дополнително решение.

Бр. 5231
18 мај 1955 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р

243.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕОБРАБОТЕНО И ОБРАБОТЕНО ДРВО

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди:

1. Видови дрва — — — — —	JUS D. A0.020
2. Графа од дрво — — — — —	JUS D. B0.020
3. Грешки на дрвото — — — — —	JUS D. B0.021
4. Разврстување и мерење на необработено и обработено дрво — — — — —	JUS D. B0.022
5. Тркалесто техничко дрво — Јарболи (катарки) — — — — —	JUS D. B1.020
6. Тркалесто техничко дрво — Шипови (пилоти) — — — — —	JUS D. B1.021
7. Тркалесто техничко дрво — Бродска графа — — — — —	JUS D. B1.022
8. Тркалесто техничко дрво — Рудничко дрво — — — — —	JUS D. B1.023
9. Тркалесто техничко дрво — Тунелско дрво — — — — —	JUS D. B1.024
10. Тркалесто техничко дрво — Столбови за скелиња — — — — —	JUS D. B1.025
11. Тркалесто техничко дрво — Дрво за дрвена волна (талашика) — — — — —	JUS D. B1.026
12. Тркалесто техничко дрво — Столбови за водови — — — — —	JUS D. B2.020
13. Тркалесто техничко дрво — Ситно техничко дрво — — — — —	JUS D. B3.020
14. Тркалесто и цепено дрво — Коларско дрво — — — — —	JUS D. B3.021
15. Трупови — Трупови за фурнир F (листари) — — — — —	JUS D. B4.020
16. Трупови — Трупови за фурнир F (иглолисти) — — — — —	JUS D. B4.021
17. Трупови — трупови за лупење L (листари) — — — — —	JUS D. B4.022
18. Трупови — трупови за лупење L (иглолисти) — — — — —	JUS D. B4.023
19. Трупови — трупови за кибрит S (листари) — — — — —	JUS D. B4.024
20. Трупови — трупови за кибрит S (иглолисти) — — — — —	JUS D. B4.025
21. Трупови — трупови за прагови P (листари) — — — — —	JUS D. B4.026
22. Трупови — Комбинирани трупови — — — — —	JUS D. B4.027
23. Трупови — Трупови за режење (листари) — — — — —	JUS D. B4.028
24. Трупови — трупови за режење (иглолисти) — — — — —	JUS D. B4.029
25. Дрво за целулоза и дрвесина — — — — —	JUS D. B5.020
26. Танинско дрво — — — — —	JUS D. B5.021
27. Дрво за сува дестилација — — — — —	JUS D. B5.022
28. Дрво за огрев — — — — —	JUS D. B5.023
29. Делкана графа од иглолисти — — — — —	JUS D. B7.020
30. Цепено техничко дрво — Дрво за изработка делови за буриња, четкарски производи и рачки — — — — —	JUS D. B8.020
31. Преработка на дрво — — — — —	JUS D. C0.020
32. Фурнир — — — — —	JUS D. C5.020
33. Врзано дрво — — — — —	JUS D. C5.021
34. Железнички прагови — — — — —	JUS D. D1.020
35. Железнички прагови за стрелки — — — — —	JUS D. D1.021
36. Железнички прагови за мостови — — — — —	JUS D. D1.022
37. Паркет — — — — —	JUS D. D5.020
38. Дрвена волна (талашика) — — — — —	JUS D. D6.020

донесени со Решението за задолжителната стандардизација за необработено дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/47).

Бр. 1785

23 мај 1955 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

244.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА, КОНЗИСТЕНТНА МАСТ И АКТИВИРАНИ МАСЛА

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди за:

1. Моторен бензин 74 октани — —	JUS B. H2.222
2. Масло за горење специјално — —	JUS B. H2.430
3. Мазиво за отворени запчаници — темно многу лесно — — — — —	JUS B. H3.270
4. Мазиво за отворени запчаници — течно лесно — — — — —	JUS B. H3.271
5. Мазиво за отворени запчаници — течно средно — — — — —	JUS B. H3.272
6. Мазиво за отворени запчаници — полутечно тешко — — — — —	JUS B. H3.273
7. Мазиво за отворени запчаници — полутечно многу тешко — — — — —	JUS B. H3.274
8. Масло за режење сулфурено и замастено — лесно — — — — —	JUS B. H3.433
9. Масло за режење сулфурено и замастено — тешко — — — — —	JUS B. H3.434
10. Масло за бушење — — — — —	JUS B. H3.437
11. Мاست врз базата на натриумов сапун или мешан натриумов и калциумов сапун — мека — — — — —	JUS B. H3.531
12. Маст врз базата на натриумов сапун или мешан натриумов и калциумов сапун — средна — — — — —	JUS B. H3.532
13. Маст врз базата на натриумов сапун — за горешти лежаи — — — — —	JUS B. H3.537
14. Маст врз базата на натриумов сапун — брикетна — — — — —	JUS B. H3.539
15. Маст врз базата на калциумов сапун — многу мека — — — — —	JUS B. H3.562
16. Маст врз базата на калциумов сапун — мека — — — — —	JUS B. H3.563
17. Маст врз базата на калциумов сапун — средна — — — — —	JUS B. H3.564
18. Коломаст жолта — — — — —	JUS B. H3.570
19. Коломаст црна — — — — —	JUS B. H3.571
20. Земање урнеци и методи за испитување течни горива и специјални бензини — — — — —	JUS B. H8.010

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 август 1955 година.

Бр. 1786

23 мај 1955 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1955 година.

III. Од денот на влегувањето во сила на овие стандарди престануваат да важат југословенските стандарди — Необработено дрво — JS 1001 и JS 1002

245.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди:

1. Мелнички производи од пченица — — — — — JUS E. G1.001
2. Ржано брашно — — — — — JUS E. G1.010
3. Пипер во прав — — — — — JUS E. H6.031

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила и тоа: JUS E. G1.001 и JUS E. G1.010 на 1 август 1955 година, а

JUS E. H6.031 на 1 септември 1955 година.

Бр. 1812

24 мај 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

246.

Врз основа на точ. 9 од Упатството за комисиите за плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55), Сојузната комисија за плати во стопанството издава

ОБЈАСНЕНИЕ

ВО ВРСКА СО ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНИЦИ, ПАТНИ ПАУШАЛИ, ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ И КИЛОМЕТРАЖА СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Со Одлуката за условите под кои издатоците за дневници, патни паушали, теренски додатоци и километража се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55), како ниту со Одлуката за условите под кои издатоците за теренски додатоци во градежништво се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) не е определена границата до кога трае службеното патување на терен заради оснивање и организација на работилиштето а од кога започнува работата на терен и, во врска со тоа, до кој ден сторените издатоци се признаваат во материјални трошоци во износите на дневници а од кој ден во износите пропишани за теренски додатоци.

Колку дена при оснивањето и организацијата на работилиштето ќе се сметаат како службено патување и за тоа време ќе се признаат во материјални трошоци издатоците за исплатени дневници, определува во секој конкретен случај секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) надлежен опored седиштето на стопанската

ганизација, водејќи сметка за фактичните можности да се осигури нормално сместување и исхрана на работилиштето, со тоа да не може тоа време да биде подолго од 15 дена. По истекот на рокот што ќе го определи секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот), а најдоцна по истекот на рокот од 15 дена од почетокот на работите за оснивање и организација на работилиштето на стопанската организација за работниците и службениците упатени на таа работа можат да и' се признаат во материјални трошоци само издатоците за теренски додатоци во износите определени со тарифниот правилник а во границите на пропишаните средни износи.

Во случај на упатување на работа на веќе организирани работилишта во материјални трошоци се признаваат од првиот ден само издатоците за теренски додатоци.

Бр. 415

21 мај 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за плати
во стопанството,
Никола Минчев, с. р.

247.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД VII

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Соборот на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат за дополнителните избори што се одржани во Изборната околица Белград VII, та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници поднесува следен

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околица Белград VII, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 9 март 1955 година, одржани се на 8 мај 1955 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на Народна Република Србија и Околската изборна комисија за Изборната околица Белград VII.

3) Гласањето е извршено за кандидатот Милутиновиќ Радојка Велимир од Белград чијашто кандидатура беше потврдена од страна на Околската изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 16 од 16 април 1955 година во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 17 од 20 април 1955 година.

4) Околската изборна комисија за Изборната околица Белград VII го утврди резултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 178, 167 и 166 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следни:

		Вкупно гласови	Про- цент
Членови на изборното тело	95	126.825	
Гласале членови на изборното тело	61	81.435	64,2
За кандидатот Милутиновиќ			
Радојка Велимир		81.435	100
Неважечки ливчиња		—	

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица Белград VII го прогласи за народен пратеник Милутиновиќ Радојка Велимир од Белград.

Бр. 24
27 мај 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

248.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Врз основа на чл. 178 во врска со чл. 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во Изборната околица панчевачка I на 19 јуни 1955 година, е потврдена кандидатурата на Ромиќ Петар Јанко од Панчево.

Бр. 25
27 мај 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

249.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Врз основа на чл. 178 а во врска со чл. 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во Изборната околица Загреб IV на 19 јуни 1955 година, е потврдена кандидатурата на Грегорич Паје др Павле од Загреб.

Бр. 26
27 мај 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Уредбата за организацијата на Заводот за социјално осигурување и точ. I под 4) и 5) од Одлуката за овластување Координациониот одбор да донесува решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет

Согласен е

Хас Зденко, досегашен Секретар за социјално осигурување во Сојузниот извршен совет, да се назначи за директор на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Бр. 712
30 април 1955 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 27 од 20 април 1955 година објавува:
Решение за Радио Приштина како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање институт за научни истражувања во ловиството;

Упатство за начинот на определувањето единици за пресметка на трошоците за лекување на децата и мајките доилки — придружнички во здравствените установи.

Во бројот 28 од 23 април 1955 година објавува:
Наредба за времена дозвола на сообраќајот со спрегнати возила на Автопатот Белград-Загреб;

Решение на Републичката изборна комисија на НРС за разрешување од должноста членовите на околистките изборни комисији (за републички избори);

Решение за разрешување од должноста членовите на околистките изборни комисији (за народни избори).

Во бројот 29 од 26 април 1955 година објавува:

Одлука за оснивање фонд за покрите на вишокот на расходите на пасивните заводи за социјално осигурување;

Одлука за дополнително на Одлуката за оснивање фонд за покрите на вишокот на расходите на пасивните заводи за социјално осигурување.

Во бројот 30 од 28 април 1955 година објавува:
Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување за овластение на Извршниот одбор на собранието да донесува општи акти за работењето во заводот;

Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување за расподелба на наменетата општа норма на придонесот за социјално осигурување;

Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување за делот на придонесот што влегува како приход на републичкиот фонд за превентивна заштита.

Во бројот 31 од 7 мај 1955 година објавува:
Уредба за измени и дополненија на Уредбата за постапното укинување учителската школа во Уб, Пожаревац и Крушевац и за регулирање на запишувањето на учениците во учителските школи во Пирот, Врање и Нови пазар;

Одлука за определување бројот на судиите во Околисткиот суд за град Ниш и околисткиот суд за Околистката нишка;

Одлука за ставање вон сила Одлуката за утврдување сроковите за распишување на изборите за работнички совети на претпријатијата и едениците на Железничкото транспортно претпријатие на територијата на НР Србија;

Објава на Републичката изборна комисија на НР Србија за потврдната кандидатура за избирање народен пратеник на Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Србија.

Во бројот 32 од 9 мај 1955 година објавува:

Одлука за формирањето, управувањето и користењето на фондот за унапредување на шумарството;

Одлука за формирањето, управувањето и користењето на Фондот за унапредување на селското стопанство;

Решение за оснивање реонски секции за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на порите;

Решение за измени и дополненија на Решението за прогласување на Подреонската опитна селско-стопанската станица во Смедеревска паланка за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 33 од 12 мај 1955 година објавува:

Решение за измени и дополненија на Решението за оснивање Теренска секција за спроведување технички работи на подрачјето на Грделичката Клисура и Врањската Котлина;

Решение за организацијата на Техничкото биро за прехранбена индустрија како установа со самостојно финансирање;

Решение за Радио Нови Сад како установа со самостојно финансирање;

Правилник за дополнење на Правилникот за вршење занаетчиска дејност без постојано работно место.

Во бројот 34 од 14 мај 1955 година објавува:

Наредба за шумските жигови;

Наредба за дополнење на Наредбата за занаетчиските дејности што се сметаат како сродни односно што се дополнуваат меѓусебно.

Во бројот 35 од 16 мај 1955 година објавува:

Решение на Заводот за заштита на природата и научно проучување на природните реткости на НР Србија.

Во бројот 36 од 18 мај 1955 година објавува:

Одлука за определување основите и нормата за кадрови на занаетчиските и угостителските стопански организации и стопанските организации во патниот сообраќај за 1955 година;

Упатство за начинот на пресметувањето и уплатата на износите што ги уплатуваат народните одбори на околиите и градовите врз основа на учеството на НР Србија во вивните вкупни приходи во 1955 година.

Во бројот 37 од 21 мај 1955 година објавува:

Решение за дополнење на Решението на Владата на НРС ВС бр. 496/48 за определување месните народни одбори за заверка на потписи, ракописи и преписи;

Правилник за полагање на големата матура;

Во бројот 38 од 23 мај 1955 година објавува:

Одлука за утврдување процентот за користење на дрвната маса под кој се преработува нерационално дрвото;

Одлука за условите кога ќе се смета дека со искористување на земјиштето за други цели вон селско-стопанските или од споредни дејности во селското стопанство се реализирани приходи над обичаите.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 18 од 22 април 1955 година објавуваат:

Наредба за отстранување на бруцелозата (мелитоккозата) кај овците и козите;

Исправка на Упатството за измена и дополнење на Упатството за начинот на финансирањето

и финансиското работење во здравствените установи на подрачјето на НР Хрватска.

Во бројот 19 од 28 април 1955 година објавуваат:

Одлука за утврдување на основата за составане на тарифните правилници на проектантските организации.

Во бројот 20 од 7 мај 1955 година објавуваат:

Уредба за организацијата и работењето на Советот за просвета, наука и култура на НР Хрватска;

Решение за оснивањето, организацијата и работењето на Заводот за унапредување на наставата и општото образование.

Во бројот 21 од 13 мај 1955 година објавуваат:

Одлука за основите и за нормите за кадрови за 1955 година;

Одлука за определување видови добиток за кој не можат да се одобрат инвестициони заеми.

Во бројот 22 од 20 мај 1955 година објавуваат само решенија за дополнителните избори на народните одбори на околиите и општините.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 15 од 21 април 1955 година објавува:

Одлука за Институтот за туберкулоза на Голник;

Решение за оснивање на Заводот за фармација и контрола на лековите.

Во бројот 16 од 30 април 1955 година објавува:

Решение за оснивање на Завод за балнеологија;

Решение за измена на Решението за прогласување на Геодетскиот завод во Љубљана за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 17 од 12 мај 1955 година објавува:

Закон за оснивање на Советот за урбанизам на НР Словенија;

Закон за издавање и изведба на градежни работи;

Закон за туристичкото кампирање;

Одлука за измена на Одлуката за тарифата за продавање електрична енергија;

Решение за исклучување поодделни води од рибарските подрачја;

Правилник за постапката при јавна писмена лицитација за издавање градежни работи;

Правилник за општите услови за изведба на градежни работи;

Правилник за начинот на изведбата на градежни работи во сопствена режија;

Наредба за делба на природните води во НР Словенија на рибарски подрачја.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 8 од 23 април 1955 година објавува:

Наредба за одбрана од поплава, за генералниот план и за организацијата на мрежата на органот за одбрана од поплава (прилог);

Наредба за испитната комисија за испитите на квалифицираните и висококвалифицираните работници на занимањата на дрвопреработувачката (дрвообработувачката) струка;

Програма за испитите на квалифицираните и висококвалифицираните работници на дрвопреработувачката (дрвообработувачката) струка.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 13 од 13 април 1955 година објавува:

Уредба за фондот за унапредување на земјоделството;

Одлука за доделување средства од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството на,

фондот за унапредување на шумарството на народните одбори;

Одлука за востанување награда за работа за сузбивање туберкулозата и бруцелозата по добитокот;

Одлука за големината на придонесот за кадрови на угостителските стопански организации за 1955 година;

Одлука за основите за утврдување на тарифните ставки во тарифните правилници на проектантските стопански организации за 1955 година;

Решение за учеството на околиците во преостанатата добивка на градежните претпријатија, односно нивните градилишта и погони;

Решение за процентот со кој се пресметува делот на добивката што му припаѓа на седиштето на градежното претпријатие;

Решение за прогласување на Ученичкиот дом при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово за установа со самостојно финансирање;

Решение за прогласување Претпријатието при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово за установа со самостојно финансирање;

Упатство за начинот на пресметувањето и уплатата на износите што околицата и град Скопје ги уплатуваат врз основа на Учеството на Народна Република Македонија во нивните вкупни приходи од 1955 година;

Решение за утврдување роковите во кои подносителите на пријави ќе поднесат докази за настанатите измени и роковите во коишто органите ќе ги проверат пријавените измени и ќе извршат исправки на обложениот данок;

Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха;

Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха;

Правилник за условите под кои може да се произведува овоштен посадочен материјал;

Правилник за квалитетот на посадочниот овоштен материјал;

Правилник за условите под кои може да се произведува лозов посадочен материјал;

Правилник за квалитетот на лозовиот посадочен материјал.

Во бројот 14 од 7 мај 1955 година објавува:

Решение за определување кои стопански претпријатија се сметаат за големи по однос на комисиите за преглед на завршните сметки за 1955 година;

Решение за објавување документи од завршната сметка за 1954 година на стопанските организации кои се сметаат за големи;

Решение за менување називот на ниже медицинско училиште во Штип;

Решение за менување називот на ниже медицинско училиште во Битола;

Упатство за спроведување на Уредбата за фондот за унапредување на земјоделството.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 11 од 20 април 1955 година објавува:

Одлука за времено финансирање на социјалните установи;

Одлука за определување инвеститори и објекти за предопределени инвестиции;

Одлука за определување на основите и нормите на придонесот за кадрови како и за наголемувањето на определените норми при поодделни стопански организации;

Решенија за прогласување: на Детскиот дом „Сава Ковачевиќ“ во Доброта, на Детскиот дом

„Иван Милутиновиќ“ во Прчањ, на Детскиот дом во Бијела, на Домот за доенчиња и мали деца во Бијела, на Домот за воспитување деца во Доња Ластва и на Домот за стари во Пераст — за установи со самостојно финансирање;

Решение за измена називот на хигиенско-епидемиолошкиот завод во Цетиње и санитарно-епидемиолошката станица во Титоград и Иванград;

Програма за полагање стручниот дел на испитот за квалифицирани и висококвалифицирани работници од рударската струка што се здобиле со стручно образование на практична работа;

Решенија за оснивањето на апотеки во Жабљак и Шавник како установи со самостојно финансирање.

СОДРЖИНА:

- | | |
|--|-----|
| 234. Правилник за стручната опрема на работниците на работа во угостителските претпријатија и дуќани — — — — — | 349 |
| 235. Одлука за установување паушален придонес за социјално осигурување за лицата што се наоѓаат времено вон работен однос — — — — — | 350 |
| 236. Одлука за установување паушален придонес за социјално осигурување за работниците и службениците за време додека се наоѓаат на неплатено отсуство — — — — — | 350 |
| 237. Одлука за установување паушален придонес за здравствено осигурување на лицата на доброволна пракса (волонтери) — — — — — | 350 |
| 238. Одлука за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците на помали занаетчиски и на помали угостителски дуќани — — — — — | 351 |
| 239. Одлука за основите за плаќање на придонесот за социјално осигурување на рибарските стопански организации — — — — — | 351 |
| 240. Упатство за начинот на исплатата на надоместокот место плата за првите седум дена неспособност за работа за осигуреници — жени — — — — — | 352 |
| 241. Решение за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај — — — — — | 352 |
| 242. Решение за пуштање во оптек пригодни поштенски марки по повод приредувањето на Дубровачките летни игри во 1955 год. — — — — — | 363 |
| 243. Решение за Југословенските стандарди за необработено и обработено дрво — — — — — | 363 |
| 244. Решение за Југословенските стандарди за течни горива, конзистентна маст и активирани масла — — — — — | 364 |
| 245. Решение за Југословенските стандарди за селско-стопански производи — — — — — | 365 |
| 246. Објаснение во врска со одлуката за условите под кои издатоците за дневници, патни паушали, теренски додатоци и километража се признаваат како материјални трошоци и одлуката за условите под кои издатоците за теренски додатоци во градежништвото се признаваат како материјални трошоци — — — — — | 365 |
| 247. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина одржани во изборната околица Белград VII — — — — — | 365 |
| 248. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — — | 366 |
| 249. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — — | 366 |